



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 8 април 1977
Скопје
Број 15 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

121.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕТО

Се прогласува Законот за помилувањето, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година.

Бр. 06-10
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Собранието Претседател на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОМИЛУВАЊЕТО

Член 1

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија дава помилување на поименично одредени лица за кривични дела предвидени со законите на Социјалистичка Република Македонија.

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија дава помилување и во случаите кога тоа е предвидено со друг закон.

Член 2

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија со помилувањето:

- дава ослободување од кривично гонење;
- дава потполно или делумно ослободување од извршување на казната;
- ја заменува изречената казна со поблага казна, или со условна осуда;
- одредува бришење на осудата;
- ги укинува, или одредува пократко траење на мерките за безбедност: забрана на вршење на професија, дејност или должност; забрана на јавно истапување; забрана на управување со моторно возило на сториел кој е возач по занимање; или протерување на странаец од земјата.

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија може со помилувањето да одреди укинување, или пократко траење на одредени правни последици на осудата предвидени со законите на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Во случај кога изречената казна со помилувањето се заменува со условна осуда, ќе се применуваат соодветните одредби на Кривичниот закон на СФРЈ за условите за изрекување условна осуда,

за нејзиното дејство и отповикување, со тоа што времето на проверување не може да трае повеќе од три години и што кон условната осуда не се одредува заштитен надзор, ниту на условно осудено лице му се наложува исполнување на посебни обврски.

Член 4

Бришењето на осудата со помилување не е ограничено со висината на изречената казна, ниту со видот на кривичното дело за кое е изречена осудата.

Бришењето на осудата има исто дејство како и бришењето на осудата според Кривичниот закон на СФРЈ.

Член 5

Постапка за помилување се поведува по молба од осуденото лице, или по службена должност.

Во корист на осуденото лице молба за помилување можат да поднесат: брачниот другар, роднина по крв по права линија, брат, сестра, посвоител, посвоеник, хранител или старател.

Ако е изречена смртна казна, а молба за помилување не е поднесена, постапката за помилување се поведува по службена должност.

Член 6

Постапката за помилување за ослободување од кривично гонење се поведува само по службена должност.

Оваа постапка може да се поведе во секој стадиум на кривичната постапка.

Член 7

Постапката за помилување по службена должност ја поведува републичкиот секретар за правосудство.

Член 8

Постапката за помилување е итна.

Член 9

Молбата за помилување се поднесува до Претседателството на Социјалистичка Република Македонија преку судот кој ја изрекол пресудата во прв степен.

Ако молбата за помилување е поднесена до друг орган или организација, тие се должни без одлагање да му ја достават на надлежниот суд.

Лицето кое се наоѓа на издржување на казна молбата за помилување ја упатува до надлежниот суд преку управата на казнено-поправната установа во која ја издржува казната. Установата во рок од осум дена од приемот на молбата дава извештај за поведението на осуденото лице, со образложено мислење и други податоци што се од значење за решавање на молбата.

Ако осуденото лице се наоѓа на издржување на казната, а молбата за помилување ја поднело некое од лицата наведени во член 5 став 2 од овој закон, судот веднаш ќе побара од казнено-поправната установа извештај за поведението на осуденото лице, со образложено мислење и други податоци што се од значење за решавање на молбата.

Рокот од став 3 на овој член важи и во случај кога надлежниот суд по повод молбата за помилување бара податоци и мислење од надлежната казниено-поправна установа за поведението на осуденото лице.

Член 10

Молбата за помилување не може да се поднесе пред правосилноста на пресудата.

Молбата за помилување може да се повтори по истекот на три месеци сметано од денот кога е донесена одлука по претходната молба, ако е изречена казна затвор или малолетнички затвор во траење до една година, односно шест месеци ако е изречена казна затвор или малолетнички затвор во траење над една до три години, а по истекот на една година ако е изречена казна затвор или малолетнички затвор во траење подолго од три години.

Ако постапката за помилување е поведена по службена должност, рокот од став 2 на овој член тече од денот на донесувањето на одлуката за давање помилување.

Молба за помилување од смртна казна може да се поднесе само еднаш.

Член 11

Молбата за помилување поднесена од неовластено лице, или во случај кога помилувањето не е дозволено, или молбата е поднесена пред истекот на рокот предвиден во член 10 од овој закон, судот ќе ја отфрли со решение.

Во поглед на жалбата против решението за отфрлање на молбата за помилување сообразно ќе се применуваат одредбите на Законот за кривичната постапка што се однесуваат на жалбата против решение.

Член 12

Молбата за помилување, по претходно прибавено мислење од надлежниот јавен обвинител, ја разгледува надлежниот совет на судот, кој ја доставува до Републичкиот секретаријат за правосудство, со образложено мислење за оправданоста на молбата.

Ако молителот се повикува на факти или околности кои можат да бидат важни за одлучувањето, судот пред да ја достави молбата, ќе изврши потребни проверувања преку надлежните служби за социјална заштита, органите за внатрешни работи и други органи и организации, а извештајот за тоа ќе го приложи кон молбата.

Судот е должен молбата за помилување веднаш да ја земе во постапување и најдоцна во рок од 20 дена од приемот да ја достави до Републичкиот секретаријат за правосудство со сите списи.

Член 13

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара, по повод молбата за помилување, од државните органи или самоуправните и други организации и заедници податоци потребни за решавање на молбата.

Член 14

Кога ќе ги разгледа и оцени наводите во молбата за помилување, републичкиот секретар за правосудство ја доставува молбата, заедно со својот предлог, до Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, во рокот одреден за постапување на судот.

Член 15

Републичкиот секретар за правосудство ќе ја запре постапката по повод молбата за помилување, кога ќе утврди дека осуденото лице во времето на постапката за помилување веќе ја издржало изречената казна, односно кога престанала мерката за безбедност или правната последица на осудата.

За запирањето од претходниот став републичкиот секретар за правосудство го известува Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Член 16

Судовите и казниено-поправните установи се должни без одлагање да постапуваат по предметите за помилување и сите податоци што се бараат од нив веднаш да ги доставуваат до Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 17

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија може да дава помилување иако не е спроведена постапката за давање на помилување предвидена во овој закон.

Член 18

Републичкиот секретар за правосудство донесува Упатство за постапување на судовите, јавните обвинителства и казниено-поправните установи по предметите за помилување.

Упатството од претходниот став републичкиот секретар за правосудство ќе го донесе најдоцна до 1 јуни 1977 година.

Член 19

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува ва важи Законот за помилување („Службен весник на СРМ“, бр. 22/64) и Упатството за постапката по молбите за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 10/65).

Член 20

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 година.

122.

Брз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 март 1977 година.

Бр. 06-884

29 март 1977 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здруже-

ниот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74 и 25/76), во член 7 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од претходниот став, организацијата на здружениот труд може да ги користи средствата што ѝ се пренесуваат според член 5 став 1 точка 3 од овој закон за покривање на непокриениот дел на загубата искажана во завршната сметка за 1976 година.

Условите за користење на средствата од став 2 на овој член ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

123.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 9 од Законот за постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ЗА ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ЌЕ ГИ ЗДРУЖУВААТ И ЗАЕДНИЧКИ ЌЕ ГИ ВЛОЖУВААТ ЗАРАДИ ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИТЕ ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА КАКО ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Под постојани средства на Фондот од член 1 став 2 на Законот за постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година се подразбираат финансиските средства на основните организации на здружениот труд од другите социјалистички републики и автономни покраини кои врз самоуправна основа ги здружиле и заеднички ги вложиле со организациите на здружениот труд од Социјалистичка Република Македонија заради остварување на развојни програми во Социјалистичка Република Македонија, а се во согласност со следниве мерила:

(1) да се вложени за остварување на развојни програми во индустријата, за подигање овошни и лозови насади, за развој на сточарството, за проширување на земјишниот фонд во општествениот сектор, за доградба и изградба на мелиоративни системи, за остварување на развојни програми во шумарството, железничкиот и воздушниот сообраќај, туризмот и занаетчиството;

(2) да не се користат кредити од Фондот на Федерацијата преку овластената деловна банка за

реализација на развојната програма за која организациите на здружениот труд врз самоуправна основа здружиле и заеднички вложиле средства, а доколку користат, тоа да изнесува најмногу до 10 отсто од претсметковната вредност на развојната програма и

(3) условите под кои основните организации на здружениот труд врз самоуправна основа ги здружуваат и заеднички ги вложуваат средствата да не бидат понеповолни од условите утврдени во членовите 15 и 16 од Законот за постојаните средства на Фондот на Федерацијата, односно:

а) здружувањето на средствата врз кредитна основа да се остварува врз следниве кредитни услови: со рок на враќање најмалку 14 години, каматна стапка најмногу 4,166 отсто годишно, а отплагувањето на кредитот да почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината во која е даден кредитот;

б) за средствата што основните организации на здружениот труд заеднички ќе ги вложуваат, учеството на основните организации на здружениот труд што овие средства ги вложуваат во остварениот доход на основните организации на здружениот труд кај кои се вложени овие средства може годишно да изнесува најмногу до износот на годишниот ануитет утврден за тој износ на средства под условите од претходниот став.

Член 2

Согласност дека здружувањето и заедничкото вложување на средствата од член 1 на оваа одлука е во согласност со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и со мерилата на оваа одлука дава Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, или органот што тој ќе го овласти.

Согласноста од став 1 на овој член се дава по барање од организациите на здружениот труд кои врз самоуправна основа здружуваат и заеднички вложуваат финансиски средства. Кон барањето треба да се приложи соодветна документација од која ќе се види намената за која се врши здружувањето на средствата, вкупната претсметковна вредност на инвестициониот зафат и износот на здружените средства.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-895

29 март 1977 година
Скопје

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател
на Собранието
на СРМ,
инж. Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

124.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 262 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се усвојува Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Се овластува републичкиот секретар за народна одбрана, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише Договорот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-894

30 март 1977 година
Скопје

Претседател на Собранието на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

125.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на ден 29 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ВО 1977 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1977 година, како и корисниците на средствата.

II

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството за 1977 година се утврдуваат во износ од 42.500.000 динари, а се обезбедуваат од:

1. Приходи од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството наменети за учество во рударско-истражувачки работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74 и 25/76)

42.500.000 динари

Вкупно приходи: 42.500.000 динари

III

Корисници на средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1977 година можат да бидат општините, заинтересираните организации на здружениот труд и научните организации.

IV

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството претставуваат основа за нивно здружување со средствата на корисниците.

При ова износот на учеството од средствата на Советот ќе изнесува најмногу 50 отсто од претсметковната вредност на Програмата за истражување усвоена од корисникот.

Износот на учество на средствата од Советот може да изнесува до 60 отсто од претсметковната вредност на усвоената Програма во случај кога истражувањата се изведуваат надвор од подрачјето на општината на корисникот (дисперзија на погони и слично) и до 70 отсто од претсметковната вредност на усвоената програма кога истражувањата се изведуваат во недоволно развиените краишта на Републиката.

Советот целосно ќе ги финансира работите од општ интерес на Републиката, од областа на проспекцијата и регионалните истражувања кои претставуваат неопходна база за сите натамошни детални истражувања.

V

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1977 година ќе се користат за финансирање на геолошко-рударски истражувања и работи кои ги следат нив, трошоци за Стручната служба на Советот и отплата на краткорочни кредити. По намена средствата ќе се трошат за следниве суровини:

— Енергетски суровини	6.847.000	динари
— Метални суровини	15.524.000	динари
— Неметални суровини	4.081.000	динари
— Рег. истражувања и проспекции	8.606.000	динари
— Трошоци на Стручната служба и Советот	2.500.000	динари
— Отплата на кредити	4.942.000	динари
Вкупно:	42.500.000	динари

Распоред на средствата по одделни суровини и корисници ќе врши Советот за истражувачки работи во рударството, а врз основа на програмите за истражувања во 1977 година.

VI

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството се повратни во случај кога ќе се добијат позитивни резултати и ќе дојде до основање на организација на здружениот труд за експлоатација на утврдените резерви од истражувањата.

Вложените средства корисникот ќе ги врати веднаш од добиените кредитни средства за инвестициони вложувања за изградба на објектот.

VII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-893
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

126.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9 и 20/74 и 25/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Програмата за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за изградба на основните објекти во хидромелиоративните системи во периодот од 1976 до 1985 година, што ја утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 106-та седница, одржана на 23 февруари 1977 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-888
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

127.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, што собирите на работните луѓе на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје ја донесоа на 6 јули 1976 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-886
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

128.

Врз основа на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, дел III точка 6.4 („Службен весник на СРМ“ бр. 25/76) и врз основа на член 4 став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 9 и 20/74 и 25/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Програмата за користење на средствата за пошумување на голините во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година, што ја донесе Советот за пошумување на голините на седницата одржана на ден 18 февруари 1977 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-885
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

129.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ број 23/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

I

Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност донесен на седницата на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност на 12 март 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-887
29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

130.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на СРМ“ бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

I

Се разрешуваат од претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, поради истек на мандатот:

— претседателот академик Михаил Петрушевски;

— членовите:

Томе Момировски,
Марија Ајдинска,
Левко Арсов,
Кузман Георгиевски,
Васил Димовски,
Идриз Идризи,
Исмаил Исмаил,
д-р Лазо Каровски,
Ристо Лазаров,
Јордан Леов,
м-р Александар Лековски,
Љутви Марку,
Борислав Мицков,
Вера Николова,
Илинка Петрушевска,
Димче Протугер,
Павлина Ристоманова,
д-р Томе Саздов,
Методија Соколовски, и
Вера Христова.

II

Во Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

— за претседател:

Петар Пановски, професор на Педагошката академија во Скопје;

— за членови:

д-р Воислав Кушевски, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
инж. Митре Топузовски, професор во Градежниот училишен центар „Здравко Цветковски“ — Скопје,

Дестан Ајредин Сулејмани, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,

д-р Душко Пацков, професор на Педагошката академија во Штип,

Омери Акиф, директор на Основното училиште „Братство“ во Скопје,

Милисав Акимовски, пензионер, порано директор на Гимназијата „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Скопје,

Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во училиштето за занимања „Кочо Рацин“ во Битола,

Елена Гурковиќ, професор во Економското училиште „Борис Видрич“ во Скопје,

Цвета Ристевска, уредник во „Просветно дело“ во Скопје,

Кире Поповски, самостоен педагошки советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето,

Миле Поповски, уредник во РТВ — Скопје,

Авни Златку, директор на Гимназијата „Зеф Љуш — Марку“ во Скопје,

Ѓорѓи Лумбуровски, професор по историја, секретар на Општинската конференција на ССРН — Битола,

Ариф Аго, главен и одговорен уредник на весникот „Бирлик“ во Скопје,

Нада Гешовска, драмски уметник во Драмскиот театар — Скопје,

Јован Рецовски, наставник во Основното училиште, заменик на секретарот на Општинскиот комитет на СКМ во Берово,

Драгица Фиданова, професор во Гимназијата „Никола Карев“ во Скопје, делегат во Општата заедница на образованието,

Душко Наков, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во Гимназијата „Митко Пенџуклиски“ во Кратово,

Арсена Деспотовска, член на Советот на Републиката,

Стојмир Ристевски, директор на Гимназијата „Климент Охридски“ во Охрид.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-901

29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

131.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ — СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки се именуваат:

Идриз Идризи, претседател на Општинската конференција на ССРН во Тетово,

Каменчо Ѓоргов, секретар на Претседателството на СР Македонија,

Невена Милева, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, професор во Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип,

Илија Мукаетов, секретар на Општинскиот комитет на СКМ во Кавадарци,

Андон Мојсов, претседател на Извршниот совет на општината Неготино,

Гојко Груевски, член на Комисијата за развој на Претседателството на СКМ, наставник во Политичката школа на ЦК СКМ,

м-р Љубомир Исјановски, директор на сектор во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,

Алаедин Тоска, виш советник во Стопанската комора на Македонија и

Ристо Франгов, директор на ЗИК „Винојуг“ во Гевгелија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-902

29 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

132.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наградата „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ бр. 39/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

I

Се разрешуваат од претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, поради истек на мандатот:

— претседателот Веселинка Малинска;

— членовите:

проф. д-р Миле Хаџивасилев,

Пеце Видимче,

Емин Илхами,

д-р инж. Станимир Јовановски,

Коста Крпач,

д-р инж. Јосиф Мицковски,

инж. Петар Муличковски,

Џевдет Мустафа,

Муртеза Пеза,

Методија Петровски,

проф. д-р Јован Стојановски,

д-р Душко Теодосиевски,

Методија Фотев,

д-р Јонче Чинго,

д-р Ѓорѓи Чупона,

инж. арх. Драган Шојлев,

д-р Борислав Каранфиловски,

д-р Томе Ангеловски и

д-р Владо Ивановски.

II

Во Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се именуваат:

— за претседател:

Томе Буклевски, член на Претседателството на ЦК СКМ;

— за членови:

д-р Данчо Зографски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

д-р Сејфедин Сулејмани, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Димитар Солев, писател — директор на Телевизија — Скопје,

Иван Зеленков, заменик на републичкиот секретар за народна одбрана,

Урош Андреевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Анатоли Дамјановски, проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

Стево Кулумов, претседател на Собранието на општината Титов Велес,

д-р Тодор Цунов, редовен професор на Правниот факултет во Скопје,

Михајло Николовски, доцент на Високата музичка школа во Скопје,

инж. арх. Борис Чипан, академик, редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,

Трајко Стаматовски, директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје,

д-р Љубомир Котевски, вонреден професор на Медицинскиот факултет во Скопје,

инж. Нада Герасимова, директор на Контролната лабораторија во „Алкалоид“ — Индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лекови — Скопје,

Љубомир Белогаски, академски сликар, редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,

Хасан Мерџан, писател, на работа во весникот „Бирлик“ — Скопје,

Димитрие Османли, филмски режисер, Скопје, Боро Митрически, академски скулптор, Скопје,

Јаков Лазаревски, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ,

д-р Петру Јанура, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје и

Љупчо Шкартов, член на Советот на Републиката.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-897

29 март 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Гога Николовски, с. р.**

133.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за наградата „Мито Хадивасилев — Јасмин“ („Службен весник на СРМ“ бр. 32/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАДИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

I

Се разрешуваат од претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хадивасилев — Јасмин“, поради истек на мандатот:

— претседателот **Фахри Каја,**

— членовите:

Петар Бошковски,

Џевад Гега,

Милица Источка — Кнежевиќ,

Живко Коевски,

Тихо Најдовски,

Раде Огњановски,

Васко Поповски,

м-р Драган Ташковски,

д-р Миле Тодоровски и

д-р Славчо Бавчеванџиев.

II

Во Одборот за доделување на наградата „Мито Хадивасилев — Јасмин“ се именуваат:

— за претседател

Ванчо Апостолски, член на Претседателството на ЦК СКМ, директор на НИП „Нова Македонија“

— Скопје;

— за членови:

Тошо Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Чедо Стојковски, уредник на македонското издание на „Комунист“ — Скопје,

Емине Адеми, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

Петар Бошковски, помошник на републичкиот секретар за информации,

м-р Љубиша Варошчија, секретар на Кабинетот на Претседателот на Собранието на СР Македонија,

Велимир Брезовски, виш советник во Институтот за национална историја во Скопје,

Иван Тошевски, директор на Уредот за документација на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Киро Цимревски, директор на Установата за печат и радио — Куманово,

Владо Поповски, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ и

Џељадин Палоши, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-900

29 март 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

134.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1977 година.

Член 2

Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1977 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-915
29 март 1977 година
Скопје

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.**

Тргувајќи од заедничките интереси зацртани во Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и Планот за развојните можности на општествената заштита на децата во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 година, развојот на непосредната детска заштита во 1977 година се насочува кон: — регионално усогласен, приоритетен и позабрзан развој на згрижувањето на децата, особено на вработените семејства во установи за згрижување и воспитување на деца од предучилишна и училишна возраст — преку градење нови објекти: детски јасли, детски градинки и комбинирани детски установи; капацитети за продолжен дневен престој на децата од основните училишта; забавишта при основните училишта;

— развој на општествената исхрана на децата и учениците — преку развивање и ширење на мрежата на капацитетите на училишните кујни;

— поумерен развој на капацитетите за одмор и рекреација на децата — преку градење на детски летувалишта, пионерски домови и слично и на другите облици на згрижување и воспитување на децата во Републиката.

1. Дневен престој на децата од предучилишна и училишна возраст

Развојот на овој облик на непосредна детска заштита во 1977 година ќе биде насочен кон создавање просторни и педагошки услови за опфат на децата од старосната група на населението од 0 до 6 години, со изградба на 13 нови објекти во кои ќе бидат опфатени 1.960 деца.

Објектите за дневен престој на децата од предучилишна возраст, согласно со плановите на општинските заедници ќе бидат изградени во следниве општини:

Општина	Број на објекти	Капацитет — број на деца
1. Битола	1	180
2. Македонски Брод	1	80
3. Гевгелија	1	180
4. Кавадарци	1	80
5. Куманово	1	120
6. Охрид	1	120
7. Скопје	4	720
8. Струмица	1	120
9. Титов Велес	1	120
10. Штип	1	240
Вкупно:	13	1.960

Со изградбата и на овие објекти во 1977 година во Републиката ќе бидат опфатени вкупно 18.642 деца, или 7,6 отсто, од децата од старосната група на населението од 0 до 6 години.

Во 1977 година во Републиката ќе се отворат 70 забавишта при основните училишта, во кои ќе бидат опфатени 2.570 деца. Општинските заедници по пат на самоуправни спогодби со општинските заедници за основно образование и Републичката заедница обезбедуваат простор, кадри и опрема.

Забавишта при основните училишта ќе се опремаат во следниве општини:

Општина	Забав. при основн. училишта	
	број на групи	број на деца
1. Битола	4	140
2. Виница	3	100
3. Дебар	3	105
4. Делчево	2	70
5. Крива Паланка	5	175
6. Крушево	1	30
7. Куманово	5	180
8. Охрид	5	175
9. Прилеп	2	70
10. Радовиш	1	40
11. Св. Николе	3	105
12. Скопје	16	480
13. Струга	3	100
14. Струмица	3	105
15. Тетово	5	175
16. Титов Велес	4	140
17. Штип	5	180
Вкупно:	70	2.370

Со отворањето на уште овие 70 групи во забавишта ќе се овозможи поустешно вклучување на децата во наставата во I одделение во Републиката, со што ќе бидат опфатени вкупно 14.844 деца, или од старосната група на населението од 5 до 7 години ќе бидат опфатени 14 отсто од децата.

Со продолжен дневен престој на учениците во 1977 година во Републиката ќе бидат опфатени 930 ученици на вработени родители.

Услови за отворање нови сместувачки капацитети за продолжен дневен престој, преку потпишување на самоуправни спогодби на општинските заедници за општествена заштита на децата, за основно образование и Републичката заедница, за обезбедување простор, кадри и опрема, се создадени во Прилеп, Радовиш, Ресен за по 1; Берово, Битола, Кочани за по 2 и во Скопје за 10 сместувачки капацитети за продолжен дневен престој.

Со овој облик на непосредна заштита на децата во 1977 година во Републиката ќе бидат опфатени — згрижени вкупно 5.586 деца — ученици, или 2,0 отсто од учениците од 7 до 15 години.

2. Општествена исхрана на децата — ученици

Општествената исхрана на децата — ученици, која има за цел дополнување на исхраната на детето за време на наставата, и во 1977 година ќе зазема позначајно место во нашето планирање.

Во 1977 година во Републиката ќе се создадат услови преку самоуправно спогодување на општинските заедници за општествена заштита на децата и за основно образование, Републичката заедница и организациите на здружениот труд, за отворање 67 училишни кујни во следниве општини:

Општина	Општествена исхрана на децата	
	број на училишни кујни	број на деца
1	2	3
1. Берово	5	400
2. Македонски Брод	2	300
3. Виница	6	400
4. Дебар	3	300
5. Делчево	10	1.500
6. Демир Хисар	1	60
7. Кавадарци	3	300

1	2	3
8. Кичево	3	600
9. Крива Паланка	4	480
10. Куманово	5	1.230
11. Охрид	3	180
12. Прилеп	3	600
13. Радовиш	1	70
14. Свети Николе	1	100
15. Скопје	1	1.000
16. Струга	5	600
17. Струмица	3	900
18. Тетово	5	400
19. Штип	1	1.500
Вкупно:	67	11.420

Со почнување на работата на овие училишни кујни во 1977 година во Републиката ќе бидат опфатени уште 11.420 деца — ученици, односно вкупно со општествена исхрана ќе бидат опфатени 169.172 ученици, или 60 отсто од вкупниот број на учениците од 1975/76 година.

3. Одмор и рекреација на децата — ученици

Преку здружување на средства од повеќе општински заедници во 1977 година ќе се создадат услови за градба на еден нов објект за одмор и рекреација на децата во Струга, чиј капацитет ќе биде 250 легла.

Во градбата на објектот за одмор и рекреација ќе учествуваат општинските заедници од Куманово, Кичево, Прилеп, Струга, Титов Велес и Републичката заедница.

Пионерските домови, игралиштата и другите форми на непосредната детска заштита ќе имаат поумерен развој.

4. Финансирање на непосредната детска заштита

Средствата за финансирање на непосредната детска заштита во 1977 година се очекува да се остварат според предвидувањата во Резолуцијата за политиката на остварување на општествениот план на СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година.

Во текот на 1977 година се очекува да се остварат вкупни средства од 255,56 милиони динари, и тоа од следниве извори:

- | | |
|---|----------------|
| 1) од придонес од личен доход | 196,07 мил. д. |
| — општинските заедници | 108,37 |
| — Републичката заедница | 87,70 |
| 2) од здружување со ООЗТ и месните заедници | 59,49 мил. д. |

Вкупните средства, што се очекува да се остварат во вкупен износ од 255,56 милиони динари, ќе обезбедат целосно реализирање на програмата за облиците низ кои се остварува непосредната детска заштита.

*
* *

Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1977 година ќе се реализира:

— со применување на усвоените нормативи за простор и опремување на предучилишните установи за целодневен престој на децата;

— наведено подготвување на финансиско-техничката документација — при градба на објекти за деца од предучилишна и училишна возраст;

— максимални заложувања при инвестиционите вложувања за ефикасно, рационално и наменско користење на средствата;

— доследно применување на критериумите за учество на Републичката заедница во финансирање на развојот на непосредната детска заштита;

— со залагање на општинските заедници за обезбедување материјални средства од повеќе извори — преку здружување од основните организации на здружениот труд, месните заедници, другите интересни заедници кои имаат свои обврски и задачи во оваа област ќе се овозможи побрз развој на непосредната детска заштита и

— усогласување на планот за развој на непосредната детска заштита со плановите на другите интересни заедници (самоуправните интересни заедници за основно образование, за социјална заштита, за здравство и здравствено осигурување на работниците, за култура и други) заради конкретизирање на обврските — особено во финансирањето на облиците низ кои се остварува непосредната детска заштита.

135.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, откако го разгледа материјалот „Некои актуелни проблеми за положбата на жените во Социјалистичка Република Македонија“, што го поднесе Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, а тргнувајќи од значењето на истакнатите проблеми во материјалот и претресот во работните тела на соборите и во соборите, како и од потребата за надминување на состојбите што влијаат врз општествената положба на жените, за позабрзано решавање на постојните проблеми и за отстранување на објективните и субјективните тешкотии што се испречуваат на патот кон целосната афирмација и остварување на марксистичката мисла за улогата на жените во општествено-економскиот живот, како и од потребата за организирање и програмирање активности на сите социјалистички сили, и посебно на органите на општественото самоуправување, врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА НА ЖЕНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Општествено-економската положба на жените е непосредно поврзана со економскиот и социјалниот развој на Републиката. Според тоа, постигнатите резултати во општествено-економскиот развој имаа влијание и врз остварувањето на рамноправноста на жените и врз нивната улога и придонес во создавањето и унапредувањето на материјално-производство и на другите дејности.

Во менувањето улогата и положбата на жените во здружениот труд и во општеството во целина се постигнати крупни резултати. Жените сочинуваат една третина од вкупниот број на вработените во општествениот сектор. Две третини од вкупниот број на вработените жени се со висока, виша или средна стручна подготовка, квалификувани и висококвалификувани работнички. Унапредени се условите за работа и заштита на работа. Проширено е учеството на жените во сите облици на самоуправното и политичкото одлучување.

Постигнатите резултати беа, и сè уште се, проследени и со низа тешкотии и нерешени проблеми чија основа лежи во материјалните можности на општеството и во присутните сфаќања во определени средини за положбата на жените.

Така, иако вработувањето на жените е остварувано со повисока стапка отколку вработувањето воопшто, тие најчесто работат во помалку акумулативни гранки на дејности, а честопати и на работи за кои се бараат пониски квалификации, односно пониска стручност. Ваквата состојба е резултат на структурата на стопанството, недоволната усогласеност на образовниот систем со потребите на стопанството и општествените дејности, од ориентацијата и изборот на занимањата за кои претежно се определува женската младина, како и од присутниот проблем на осипување на женските деца во системот на образованието.

Вложени се сериозни напори во создавањето поповолни услови за заштита на мајчинството со зголемувањето на породилното отсуство, со намалувањето на смртноста на доенчињата и малите деца, со целосната здравствена заштита на бремените жени, децата и младината, но сè уште не се изнајдени најадекватни решенија за надоместување на трошоците во врска со мајчинството на поширока основа, што неповолно се одразува не само врз материјалната положба на вработените жени, туку и врз основните организации на здружениот труд коишто вработуваат поголем број жени.

На проблемите што произлегуваат од водењето на домаќинството и на социјализацијата на семејството не им е посветено доволно внимание, па затоа и напорите што во последно време се вложуваат не можат да ги дадат очекуваните резултати. Недоволен е бројот на установите за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст, сосема е мал бројот на децата од основните училишта опфатени со дневен престој, недостига пошироко организирана исхрана на училишните деца, заостанува развојот на патронажните служби и не се искористуваат сите можности за изнаоѓање разновидни облици за помош на вработеното семејство и на неспособните и изнемоштени членови на општеството врз основа на заемност и солидарност.

Развојот на услужните дејности не е во согласност со вкупниот општествено-економски развој. Затоа со неговиот подем во голема мера би се придонело не само за зголемувањето на можностите за вработување, туку и би се создале услови за растуравање на семејството.

Се вложуваат напори за организирана исхрана на вработените, но останува присутен проблемот на обезбедување општествена исхрана на целото семејство.

Очигледно се менуваат сфаќањата за местото и улогата на жените во општествениот живот. Во согласност со тоа се зголемува и нивното учество во одлучувањето со општествените работи. Меѓутоа, иако во последните неколку години се постигнати значајни резултати, сè уште не е доволен бројот на жените вклучени во општествено-политичкиот живот, мал е бројот на жените на раководни места во организациите на здружениот труд, во органите на самоуправувањето и во избраните тела на општествено-политичките организации.

Врз ваквата состојба влијаат во одделни средини конзервативните сфаќања и традиционалната свест во однос на жената како домаќинка, задолжена да се грижи за куќата и децата, со цел да се задржи состојбата во која жената, реално, е во неправилна положба со мажот, што не е во согласност со утврдената политика на сојузот на комунистите.

II

1. Залагајќи се за спроведување на утврдената политика за зголемување на вработеноста и вработувањето потребно е, во програмите за вработување на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, како и во општествените договори за вработување и програмите на заедниците за вработување, да се обезбеди порамномерно вработување на жените, особено на

младите и квалификувани жени, на сите работи и во сите дејности во сообразност со нивната способност и стручност.

Вработувањето на приправниците и натаму треба да биде трајна форма за забрзано вклучување на школуваните кадри и за подобрување на квалификационата структура на вработените. Во овие рамки ќе се создаваат и пошироки можности за подобрување на квалификационата структура на вработените жени.

Со цел да се создадат зголемени можности за вработување потребно е и доследно реализирање на прописите за престанување на работниот однос поради исполнување на условите за пензија, како и за ограничување на дополнителната работа, при што вработувањето на работниците со неполно работно време ќе се сведе само во неопходните рамки.

Со остварувањето позабрзан развој на малото стопанство, посебно на одделни занаетчиски дејности и со работата по СИЦ системот ќе се создадат услови за зголемување на вработеноста воопшто, а особено и за вработувањето на поголем број жени.

За таа цел во соодветните прописи треба да се продолжи со вградувањето поадекватни решенија кои ќе ја стимулираат работата по СИЦ системот, како што се, на пример, даночните олеснувања за организациите на здружениот труд коишто организираат ваква работа, кредитната политика, социјалното осигурување и слично.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во самоуправните акти треба да вградуваат решенија кои ќе овозможат изедначен старт на жените при вработувањето, отстранување на пројавените слабости, обезбедување целосна објективизација на условите и оценката за прием на работа.

2. Со натамошното развивање на образовниот систем треба и натаму да се спроведува Законот за основното образование и воспитување, да се создаваат услови за целосна опфатеност на децата од 7 до 15-годишна возраст со задолжително основно образование и максимално да се зголеми ефикасноста на овој степен на образование, пред сè, со намалување на осипувањето на женските деца, со разгранета мрежа на основни училишта, домови за сместување на децата од пооддалечените места, организиран превоз и слично.

Описменувањето на жените и женската младина треба да продолжи со поголем интензитет, со изнаоѓање посовремени форми и обезбедување на потребните средства.

Реформата на образованието, системот на професионалната ориентација и разгранетиот систем на насоченото образование треба да придонесат да се надмине традиционалната поделба на исклучиво „машки“ и „женски“ занимања, а со стимулативните форми на кредитирањето и стипендирањето да се поттикнува поголемото вклучување на жените во сите видови и на сите нивоа на образование.

Во оваа насока треба да се вложуваат напори и за преиспитување на поставеноста на постојната училишна мрежа, а особено на училиштата од средното образование.

Образованието на возрасните и образованието преку работата, со кое треба да бидат опфатени и вработените жени, ќе ја подобрува квалификационата структура на вработените и ќе влијае врз зголемувањето на производноста на трудот, а со тоа и за подобрувањето на општествено-економската положба на жените. Затоа, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници треба да создаваат услови за сточно усовршување на вработените, а посебно на вработените жени, врз основа на долгорочни и плански согледувања на потребите од соодветни кадри.

3. Заради надминување на проблемите во врска со начинот на надоместување на трошоците за породилното отсуство и за нега на доенчето, кои ги погодуваат вработените жени, нивните семејства и организациите на здружениот труд во кои се вра-

ботени, а солидарното задоволување на трошоците се сведува само во рамките на самоуправните интересни заедници за здравство и здравственото осигурување, по пат на општествено договарање и самоуправното спогодување треба да се изнајдат можности за пошироки основи на солидарно надоместување на трошоците за биолошката репродукција.

Напорите за решавање на овие проблеми треба да бидат насочени и кон постепено ослободување на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници кои вработуваат поголем број жени од трошоците во врска со мајчинството и неа на детето и изнаоѓање поповолни законски решенија за начинот на пресметување на надоместокот на личниот доход на жената — работничка за време на породилното отсуство.

Надлежните републички органи во соработка со соодветните стручни и научни организации треба да пристапат кон целосна разработка на прашањата сврзани со планирањето на семејството, кон изнаоѓање решенија на проблемите во врска со биолошката репродукција, а особено за надоместување на трошоците што произлегуваат од неа, и за посебната заштита на мајчинството, како и за продолжување на породилното отсуство и за создавање можност за користењето на скратеното работно време за неа на доенчето и од страна на мажот. Сознанијата од проучувањата да најдат место во соодветните прописи и во самоуправните општи акти.

4. За зачувување и унапредување на здравствената заштита на жените треба целосно и доследно да се спроведуваат задолжителните видови на здравствена заштита и посебно да се унапредува превентивната здравствена заштита.

Со организирана и координирана активност на организациите на здружениот труд во областа на здравството, образованието и на јавното информирање, како и на општествените организации, треба да се унапредува здравствената култура на населението преку разновидни облици на здравствено просветување и популаризација на мерките за заштита на здравјето и остварување на уставното начело за слободата на одлучувањето за раѓање деца.

Потребни се организирани и координирани мерки за позабрзан развој на патронажната служба и за проширување на кругот на корисниците на нивните услуги кои не смеат да се сведуваат само на новородените деца, туку на сите граѓани кои ќе имаат повремена потреба од здравствена и социјална помош.

5. Неопходно е ангажирање на сите самоуправни организации и заедници, како и на органите на општествено-политичките заедници за подобрување на условите за работа и на заштитата на работа со постојано унапредување на сите облици на заштита на вработените и на посебната заштита на вработените жени. Овие прашања треба прецизно да се разработат во самоуправните општи акти на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и да се усогласат со уставните начела и со одредбите од Законот за здружениот труд што се однесуваат на посебната заштита на жените.

Во овие рамки треба да се обезбеди работничките со мали деца да не работат во ноќни смени.

Должност и одговорност е на сите самоуправни организации и заедници да ги унапредуваат условите за работа и заштитата на работа на вработените и да ги отстрануваат негативните влијанија врз работата во сите смени, со што сè повеќе ќе се надминуваат постојните проблеми и на жените кои работат во ноќните смени.

Потребно е постојано и доследно ангажирање на самоуправните организации и заедници, на Сојузот на синдикатите и на сите заинтересирани за создавање неопходни предуслови за непречена работа во ноќните смени, во прв ред за згрижувањето на децата, за општествената исхрана и превозот на работниците.

Потребно е да се поддржуваат и поттикнуваат напорите на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во изнаоѓање сопствени решенија за унапредување на положбата на работничките — мајки.

6. Во наредниот период неопходно е ангажирање на сите општествени фактори во донесувањето на долгорочна програма за развојот на општествената заштита на децата во Републиката, како и за реализирање на постојната Програма за развој на општествената заштита на децата.

Позабрано треба да се оди кон проширување мрежата на детските установи, кон зголемување опфатеноста на децата, рационално користење на постојните капацитети и усогласување на работното време на установите со работното време на родителите.

Во натамошниот развој на општествената заштита на децата особено внимание треба да се посвети на организираниот опфат на децата во детските јасли, градинки, забавишта, продолжениот престој во основните училишта и на општествената исхрана на децата.

Притоа треба да се преиспитаат можностите за синхронизирано прифаќање на функцијата на овие облици на општествена заштита на децата преку договарање меѓу самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата и самоуправните интересни заедници на основното образование.

Во решавањето на овој проблем самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата и натаму треба да се ангажираат за здружување на средствата со посебните средства што ќе ги издвојуваат одделните основни организации на здружениот труд и месните заедници.

Самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата и општинските собранија треба да се залагаат за доследно применување на нормативите и стандардите за изградба на детски установи за да се надминат присутните тенденции да се гради скапо, нерационално и бавно. Затоа треба да се стимулира порационалната изградба на детските установи и да се утврдат законски решенија за ослободување или намалување на придонесите за инвестициона изградба и намалување на данокот на промет на опрема на детските установи и друго.

Општинските собранија, самоуправните интересни заедници за станување, самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата и заводите за урбанизам, при донесувањето и реализацијата на урбанистичките планови и изградбата на нови населби во градовите, треба да обезбедат изградба на простор за спорт, културно-уметнички активности, игра и разонода на децата.

Додатокот на деца, како посебен облик на општествена заштита на децата, ќе се задржи и натаму, но со сè позабрзаниот развој на обликите на непосредната детска заштита и со зголемувањето на ниските лични доходи на вработените, ќе се менува учеството на средствата за додатокот на деца во вкупните средства за општествена заштита на децата, како и улогата на тој додаток.

7. Во рамките на вкупните настојувања за развојот на општествениот стандард во Републиката, во наредниот период ќе му се посвети внимание и на развојот на дејностите за помош на вработеното семејство.

Во согласност со политиката утврдена во Општествениот план на СР Македонија од 1976 до 1980 година треба да се интензивира изградбата на капацитети за прехранбена индустрија и за масовно производство на квалитетна, евтина, готова или полуготова храна.

Позабраното решавање на општествената исхрана на работното место и во училиштата ќе има непосредно влијание за растоварување на семејството, за зголемување на производноста на трудот и за зачувување на здравјето и работоспособноста на работниците. Оттука и настојувањето за поголемо ангажирање на носителите на програмата за

развој на општествената исхрана и потребата од прремено донесување на општествените договори за плански развој на општествената исхрана во целина, а пред сè на подрачјето на градовите и индустриските центри. Во тој однос од големо значење е во програмирањето на развојот навремено да се вклучат општините, основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Во наредниот период од страна на соодветните органи треба да се согледа состојбата на услужните дејности за помош на семејството. Идниот развој на услужните дејности треба трајно и ефикасно да се поврзе со потребите на работните луѓе и граѓаните во месните заедници. Со цел да се надмине постојната состојба на малиот број организации за услужни дејности и нивните капацитети, неадекватната распределеност, неусогласеноста на нивното работно време со работното време на вработеното семејство, високите цени на услугите, дотраеноста на опремата, која влијае врз квалитетот на услугите и слично, потребни се организирани напори на општините и на сите самоуправни организации и заедници за нивно решавање, како и напори за самоуправно организирање на услужните дејности за помош на семејството.

8. Во месната заедница, во која се задоволуваат заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните, треба поорганизирано и позабрзано да се решаваат прашањата што се однесуваат на солидарното задоволување на заедничките потреби во областите на уредувањето на населбата, станувањето, комуналните дејности, детската и социјалната заштита, физичката култура, заштитата на потрошувачите, заштита и унапредувањето на човековата околина, како и другите области на животот и работата, со што ќе се создадат поповолни услови за поопштествување на функциите на семејството и за унапредување на положбата на жената.

9. Со оглед на големата вклученост на жените во текстилната индустрија, нејзината слаба акумулативност и неможност во рамките на групацијата да се решаваат проблемите на текстилните работници, потребни се организирани напори на пошироката општествена заедница за изнаоѓање на најцелесообразни решенија. За таа цел треба да се проучи влијанието на условите за работа врз работната способност на текстилните работници, должината на работното време на одделни работи и можностите за продолжување на работниот век на вработените. Резултатите од проучувањата да најдат место во соодветните прописи и самоуправните општи акти.

10. Во рамките на вкупните настојувања за унапредувањето на општествено-економската положба на жената потребна е уште поорганизирана акција на самоуправните организации и заедници, на општествено-политичките организации и другите фактори во правец на забрзување на процесите на остварување на еманципацијата и рамноправноста на жената од народностите.

11. Доследното реализирање на утврдената политика за развој на земјоделството, односно на агро-индустрискиот комплекс ќе придонесе за забрзување процесот на урбанизација на селото и ќе се создадат услови за реално поврзување на животната перспектива на жените со развитокот на селото.

Затоа, натамошното осовременување и зголемување на земјоделското производство на село врз кооперативни и други односи на здружување треба да создадат основа и за развој на другите стопански дејности во селото.

Во согласност со уставните начела и со решенијата во Законот за здружениот труд на жените на село — носители на земјоделското производство — да им се овозможи да го здружуваат трудот и да бидат носители на здружувањето во земјоделски задруги и во други облици на здружување и поврзу-

вање со организациите на здружениот труд во земјоделството и прометот со земјоделски производи.

Да се проучи прашањето за соодветно и законско регулирање на положбата на жените — земјоделски производители за време на породувањето (надоместување на трошоците во врска со породувањето, зголемување на паричната помош за новородено дете, обезбедување на породувањето со стручна помош и сл.).

Во изградување на системот на пензиското и инвалидското осигурување треба да се проучат можностите за утврдување решенија кои ќе овозможат правото на пензија да се прошири на членовите на земјоделското домаќинство на кои земјоделството им е главно и основно занимање, па според тоа и на жените земјоделски производители, независно од тоа дали тие се носители на правото на сопственост.

12. За овозможување на активно учество на жените во организирањето и подготовките за одбрана на земјата, за отстранување и спречување на агесијата, за учество во вооружената борба и другите облици на општонароден отпор, во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра и во извршувањето на другите задачи од интерес за одбраната на земјата потребно е преземање на мерки за оспособување на жената за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

За оспособување на жената за вршење на овие задачи, покрај основните и други организации на здружениот труд, посебна улога треба да одиграат месните заедници, општествено-политичките организации и надлежните органи.

13. Тргувајќи од сè поголемото вклучување на жените во општествениот труд, а со тоа и нивниот придонес во создавањето на доходот, како неопходност се истакнува потребата од нивната соодветна застапеност во делегациите во самоуправните органи на организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и во органите на општествено-политичките заедници, како и на раководните работни места. Со такво учество жените ќе дадат соодветен придонес во разрешувањето на актуелните проблеми на работничката класа и проблемите сврзани со нејзината општествено-економска положба.

Оттука и потребата за ангажираност на сите организирани социјалистички сили за доследно остварување на целите, начелата и решенијата на Општествениот договор за остварување на кадровската политика во Републиката.

14. Во афирмирањето на општествената положба на жените, нивната улога и придонес во севкупниот општествено-економски живот, учеството во развојот на самоуправните социјалистички односи, во хуманизирањето на односите во семејството, како и во сузбивањето на идејно-туѓите сфаќања, посебна улога имаат средствата за јавно информирање.

Перманентното ангажирање на средствата за јавно информирање на овој план треба да најде соодветно место во нивните планови и програми.

15. За сестрано согледување на прашањата и проблемите што се однесуваат на општествената положба на жените и за продлабочени и научно аргументирани сознанија за причините што го забавуваат побрзото менување на односите, како и за изградување на нови сознанија и односи, бара ангажирање на научните и стручните организации во Републиката. Одделни проекти од оваа област треба да бидат вклучени во долгорочната програма за научно-истражувачка работа.

16. Имајќи ја предвид значајната улога на жените во општествено-политичкиот и економскиот развој на Републиката, нивната улога во воспитувањето на младите генерации, изменетите односи во современото социјалистичко семејство, Собранието на Социјалистичка Република Македонија во наредниот период ќе се залага за натамошно остварување на нивната рамноправност, подобрување на нивната општествено-економска положба и положбата на семејството.

Треба да се испита можноста за формирање на посебно општествено тело за општествената положба на жената и семејството при Собранието на Социјалистичка Република Македонија кое би имало задача да се грижи за остварувањето на утврдената политика сврзана со остварувањето на рамноправноста на жената и улогата на семејството и за реализирање на меѓународните конвенции.

17. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, републичките органи на управата, републичките организации, општинските собранија, самоуправните органи во основните организации на здружениот труд и самоуправните организации и заедници во рамките на своите надлежности треба да се ангажираат во решавањето на прашањата на кои е укажано во оваа Резолуција.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-914

29 март 1977 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

136.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија го разгледа Извештајот за организираноста, состојбата и подготвеноста на цивилната заштита во Социјалистичка Република Македонија и мерките за спроведување на политиката и целите на развојот на цивилната заштита во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1985 година. Собранието оценува дека постигнатите резултати во организирањето и подготвувањето на цивилната заштита обезбедуваат неопходна заштита на човечките и материјалните сили од воени дејства и природни и други непогоди, натамошна изградба, организационо јакнење, обука и подготвување на цивилната заштита за нејзино дејствување во случај на војна и за заштита од поголеми елементарни непогоди и други општи опасности. Меѓутоа, Собранието констатира дека и покрај постигнатите резултати состојбата на подготвеноста и опременоста на цивилната заштита укажува оти вкупното остварување на развојот на цивилната заштита сè уште не е на нивото на потребите на општеството.

За развојот на цивилната заштита од големо значење е натамошното продлабочување на сфаќањето за значењето, местото и улогата на цивилната заштита, што таа ја има како стратесиска компонента на општонационалната одбрана, како и поактивното непосредно ангажирање на работните луѓе и граѓаните, органите на самоуправањето, основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во остварувањето на системот на цивилната заштита во Социјалистичка Република Македонија.

Тргувајќи од констатираната положба на организираноста и состојбата на цивилната заштита, како и од потребата за нејзиното натамошно јакнење, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 318 став 2, а во врска со член 333 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на

Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 март 1977 година донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ И УСОВРШУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Општините и нивните органи, организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, со својата постојана активност треба да обезбедат сите работни луѓе и граѓани да се запознаат со значењето, функцијата и улогата на цивилната заштита и да обезбедат услови за нивно активно учество во организирањето, подготвувањето и развојот на цивилната заштита, особено за опремувањето со неопходни средства за заштита, обучување и оспособување за извршување на задачите, како и за спроведување на мерките и постапките за заштита и спасување.

2. Општините, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници да го забрзаат донесувањето на прописите и другите општи акти со кои, во рамките на своите права и должности, ќе го регулираат формирањето на единиците на цивилната заштита, нивното опремување, обучување и оспособување, како и спроведувањето на мерките за заштита, особено за солнувањето, евакуацијата и противпожарната заштита.

3. Плановите за организирање, подготвување и дејствување на цивилната заштита треба да ги изработат и усогласат со новите согледувања и потреби. Општините треба да преземат мерки и активности за усогласување на плановите на месните заедници, организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници од нивното подрачје со плановите на општината.

4. Во плановите за просторно и урбанистичко уредување на територијата да се вградуваат мерките на заштитата, со цел да се создадат услови за побрза трансформација од мирновременска во воена состојба, како и заради заштита, преживување и егзистенција на населението и заштита на материјалните добра.

При уредувањето на просторот треба да се обезбеди: децентрализација на населбите, дисперзија на индустријата и туристичко-рекреационите зони, соодветна проодност на сообраќајниците и врските со гравитационата и пошироката околина, резервни извори на вода и електрична енергија за функционирање на стопанските капацитети, особено оние што се од посебно значење за одбрана на земјата.

Со урбанистичко-градежните мерки треба да се обезбеди: изградба на нови засолништа и приспособување на постојните објекти за засолнување; простории за прифаќање и згрижување на настраданото население, маскирање на поважните објекти, уредување на станбените населби за заштита од уривање, поплави, пожари и експлозии, намалување на пожарното оптоварување, распоред на водата за гаснење и деконтаминација и др.

5. Надлежните републички и општински органи посебно внимание да му посветат на развојот и подготвувањето на организациите на здружениот труд, кои според својата примарна дејност можат да бидат составен дел на системот за заштита и спасување.

Комуналните, градежните и занаетчиските организации на здружениот труд да се оспособат за итни интервенции, особено за спасување на затрупани лица во урнатини, расчистување на урнатини, изградба на импровизирани засолништа, отстранување на дефектите на сообраќајниците, електричната, водоводната и канализационата мрежа и др.

Здравствениите и ветеринарните организации своите капацитети и развојот да го усогласат со барањата на евентуалната војна. За таа цел тие треба да обезбедат санитарско-ветеринарни матери-

јали и други неопходни средства за укажување на прва медицинска и ветеринарна помош на повредени лица и добиток. Овие, и организациите на Црвениот крст уште повеќе да се ангажираат во оспособувањето и обучувањето на единиците на цивилната заштита и населението.

Противпожарните организации да се развиваат и оспособуваат во согласност со потребите на општествено-економскиот развој на нашата земја и барањата за заштита од пожари, особено во услови на војна.

Професионалните противпожарни единици и доброволните противпожарни друштва, бидејќи претставуваат значаен елемент во системот на цивилната заштита, треба да се опремуваат со современи технички средства за брза и ефикасна интервенција во гаснење на пожари и за спасување на загрозени лица и материјални добра во мир и војна.

6. Општините, месните заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, да му посветат поголемо внимание на подготвувањето на работните луѓе и граѓаните за самозаштита и за нивно вклучување во единиците на цивилната заштита. Тежиште да се даде на оспособувањето за самозаштита и за обезбедување со најнужни средства за заштита, особено со средства за лична и колективна РБХ заштита, за гаснење на помали и локализирање на почетни пожари, за спасување од урнатини, замрачување на становите и сообраќајните средства и сл.

При вклучување на населението во цивилната заштита да се тргнува од загрозеноста на територијата, потребите и можностите, како и од местото и средината на нивното дејствување. Во плановите за развој на цивилната заштита да се предвиди зголемување на бројот и видот на единиците и обврзниците на тие единици.

7. Општините, месните заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници посебно внимание да му посветат на организирањето и спроведувањето на мерките за заштита, со оглед на нивното значење во вкупните подготовки на системот на цивилната заштита.

Засолнувањето на граѓаните и работните луѓе да се обезбедува преку изградба на соодветни засолништа. За таа цел да се изработат програми и да се обезбеди синхронизирана и постојана изградба преку реализацијата на урбанистичките планови на своите подрачја. Средствата наменети за изградба на засолништа рационално да се користат, со цел за секое лице да се обезбеди место за засолнување. Основна ориентација да биде изградбата на двоенаменски засолништа.

Евакуацијата на населението да се планира од поголемите агломерации и да се сведе на најнужна мера. За евакуација да се предвидат само тешко повредени, болни и жени со мали деца. Во реоните за размесување да се создадат соодветни услови за сместување, исхрана, заштита и др.

Замрачувањето на градовите, населбите и објектите да се обезбеди така што да може брзо и ефикасно да се спроведува во дадена ситуација. За таа цел организациите за електродистрибуција и органите за народна одбрана да извршат потребни согледувања и да обезбедат технички решенија за спроведување на оваа мерка, а граѓаните и ОЗТ да обезбедат потребни средства за замрачување.

За спасување на загрозени лица во урнати, тешко оштетени и опожарени објекти да се обезбедат соодветни материјално-технички средства. Тие првенствено да се користат од постојните организации на здружениот труд, а опремата што не може да се обезбеди од попис да се набавува во количество според бројот и големината на единиците за спасување.

Укажувањето на првата медицинска и ветеринарна помош во иднина да добие поголема масовност. Преку здравствените и ветеринарните установи да се оспособуваат сите граѓани и работни луѓе за самопомош, заемна и колективна помош.

Радиолошко-биолошко-хемиската заштита да се организира и спроведува на целиот простор во Републиката. За таа цел, покрај службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, да се оспособуваат и другите стручни организации (институти, заводи, лаборатории, сервиси) за откривање и идентификација на РБХ агенси, за деконтаминација и за дозиметриска контрола.

Во рамките на општите напори за заштита на населението да се преземат поорганизиран мерки за снабдување на населението со средства, лична и колективна РБХ заштита.

Самоуправните интересни заедници за станување и другите органи, организации и заедници да обезбедат спроведување на потребни превентивни и оперативни противпожарни мерки за заштита на станбените и деловните објекти. Тежиште да ѝ се даде на самозаштитата и да се обезбедат најнужни средства за гаснење на пожари и за спасување на луѓето од опожарени и оштетени објекти. Вода за гаснење да се обезбедува и од други извори независно од градските водоводи и да се создадат услови за пренесување вода од реките и езерата во базени распоредени во пожарно најзагрозените реони.

8. Со плановите за развој да се обезбеди опремување на постојните и новоформирани единици и штабови на цивилната заштита.

Приоритет во опремувањето со современи технички средства да им се даде на противпожарните единици, за да можат да ја следат забрзаната динамика на изградбата и новините во градежништвото и техничкиот процес на производството.

Потребите за опремување на цивилната заштита да се интегрираат во општествените планови и програми за развој на општините, месните заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

9. Обуката на единиците и штабовите на цивилната заштита, посебно на населението, да се интензивира. Граѓаните и работните луѓе да се обучуваат за самозаштита, а единиците и штабовите на цивилната заштита за извршување на наменските задачи. Во поголемите општини да се образуваат центри за обука, кои ќе претставуваат специјализирани институции за оспособување и обучување на кадрите од сите структури на одбраната и заштитата. Овие центри да се образуваат како самостојни или во составот на работничките или народните универзитети и други образовни институции. Во општините кои што немаат можности за формирање на вакви центри, по пат на меѓуопштинска соработка и договарање да се образуваат меѓуопштински центри.

Печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање уште повеќе, плански и континуирано да се ангажираат во запознавањето на работните луѓе и граѓаните со мерките и постапките за заштита и спасување од воени дејства и елементарни непогоди.

Постојните научно истражувачки институции да се вклучат и ангажираат во научно истражувачката работа за потребите на развојот на системот на заштита и спасување од современи воени дејства и за развој на средствата и опремата на цивилната заштита.

10. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичкиот секретаријат за народна одбрана и другите републички органи на управата и републичките организации се должни во рамките на својот делокруг да го следат и обезбедуваат организирањето на цивилната заштита и според по-

требата да го известуваат Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-899

30 март 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на ООЗТ — Детска пнеумо-фтизиологија при Градската општа болница — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за реизбор на шефови на одделенија и тоа:

1. Еден шеф на одделението за хронични белодробни заболувања за претшколски и школски деца;
2. Еден шеф на одделението за акутни белодробни заболувања за претшколски и школски деца;
3. Еден шеф на одделението за акутни белодробни заболувања и интензивна терапија за доенче и мало дете и
4. Еден шеф на физиолошко одделение за доенче и мало дете.

У с л о в и:

Кандидатите од точка 1 до 4 да се лекари педијатри со над 5 години педијатриски стаж.

Кандидатите со пријавата за конкурирање да ги достават следниве документи: уверение за положен специјалистички испит по педијатрија, документ за педијатриски стаж, извод на родени, лекарско уверение и уверение за државјанство.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да бидат земени предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (100)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор на:

- а) Наставници во постојанен работен однос (во сите звања) по предметите:
 - политичка економија II,
 - основи на правото,
 - договори во стоковниот промет,
 - планирање на стопанството,
 - економика на индустријата.
- б) Асистенти во постојанен работен однос по предметите:
 - политичка економија (два асистента),
 - теорија и политика на цени,
 - економика и организација на ОЗТ (два асистента),
 - деловна статистика,
 - математика за економисти,
 - теорија и политика на стопанскиот развој.

Условите за избор се определени во Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (101)

СОДРЖИНА

	Страна
121. Закон за помилувањето — — — — —	313
122. Закон за дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд — — — — —	314
123. Одлука за утврдување на мерилата за засметување на финансиските средства на организациите на здружениот труд што ќе ги здружуваат и заеднички ќе ги вложуваат заради остварување на развојните програми во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 година како постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	315
124. Одлука за усвојување на Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	316
125. Одлука за финансиска програма за остварување на средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1977 година — — — — —	316
126. Одлука за одобрување на Програмата за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за изградба на основните објекти во хидромелиоративните системи во периодот од 1976 до 1985 година — — — — —	317
127. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје — — — — —	317
128. Одлука за одобрување на Програмата за користење на средствата за пошумување на голините во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	317
129. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобижност — — — — —	318
130. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ — — — — —	318
131. Одлука за именување членови на Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки — Скопје — — — — —	319
132. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ — — — — —	319
133. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ — — — — —	320
134. Одлука за утврдување на Програмата за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1977 година — — — — —	320
135. Резолуција за унапредување на општествено-економската положба на жените во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	322
136. Препорака за натамошен развој и усовршување на цивилната заштита во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	326